

Соопштение за медиуми
Датум: 23.03.2016

ГОЛЕМАТА БИТКА ЗАПОЧНУВА. КОЈ ЌЕ ПОБЕДИ?

Кога двајцата херои, синот на Криптон и лилјакот од Готам, ќе се судрат, започнува најголемата гладијаторска борба во историјата - „[Бетмен против Супермен: Зора на правдата](#)“. Во главните улоги се оскаровецот Бен Афлек – Брус Вејн / Бетмен и Хенри Кавил – Кларк Кент / Супермен.



Плашејќи се од непроверените акции на Супермен, Бетмен му се спротивставува, додека светот се прашува каков херој му е навистина потребен. Додека Бетмен и Супермен се борат меѓусебно, се појавува нова закана - Думсдеј кој е креиран од страна на Лекс Лутор. Сè е во рацете на Бетмен и Супермен за да ги тргнат на страна нивните различности за да ги спречат Лутор и Думсдеј од уништување на Метрополис.

Бен Афлек вели дека бил изненаден од понудената улога за Бетмен и не бил сигурен на почеток дали да се заложува за неа, но бил освоено по средбата со режисерот Зек Снајдер кога му ја објаснил неговата визија. Штом прифатил, веднаш почнал со вежбање на улогата, а за совет го прашал и Кристијан Бејл. Бен за оваа улога додал 10 килограми мускулна маса, додека за Хенри не било проблем бидејќи го имал задржано режимот помеѓу двата филма и лесно додал двојна мускулна маса. Бен сакал по завршување на снимањето да го задржи костимот, но продуцентите му понудиле да плати голема сума на пари со што се откажал и побарал само да се слика со него.

Причината зошто Бетмен му се спротивставува на Супермен е поради настаните во „Човекот од челик“, кога Вејн финансиската зграда беше уништена. Брус Вејн е исплашен од она што ќе се случи доколку Супермен ја употреби својата моќ за зло. Луѓето исто така го виделе Супермен како лажен Бог, многумина веруваат дека тој ќе биде херој, но сепак Супермен може да биде во конфликт со она што сака да го направи. Во филмот ќе се појави и Гал Гадот како Вондер Вомен, единствена хероина на која не и треба херој за да ја спаси.

КИНО ПРОГРАМА ОД 24.03 ДО 30.03.2016

Бетмен против Супермен: Зора на правдата 3D (Batman v Superman: Dawn of Justice 3D)
четврток: 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
20:15 21:00 22:00 22:50
работни денови: 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
20:00 21:00 22:00 22:50
викенд: 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 22:50

Падот на Лондон (London has Fallen)
секој ден: 15:30 17:30 19:30 20:30 21:30 22:40

Бруклин (Brooklyn)
секој ден: 21:15

Трилогија различна: Предана (Divergent series: Allegiant)
секој ден: 15:50 18:15

(Не)професионалец (The Brothers Grimsby)
четврток: 18:30 23:00
секој ден: 18:30 20:15 22:15

Дете на злото (The Boy)
секој ден: 22:30

Зуландер 2 (Zoolander 2)
секој ден: 20:40

Дедпул (Deadpool)
секој ден: 19:40 21:45

Тато се врати (Daddy's Home)
секој ден: 16:30

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Кунг Фу Панда 3D (Kung Fu Panda 3D)
работни денови: 15:15 17:15 19:15
викенд: 11:20 13:20 15:15 17:15 19:15

Кунг Фу Панда (Kung Fu Panda)
работни денови: 16:15 18:40
викенд: 12:20 14:20 16:15 18:40

Зоотропола 3D (Zootopia 3D)
работни денови: 15:40 17:40
викенд: 11:40 13:40 15:40 17:40

Алвин и верверичките: Големото патешествие (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip)
викенд: 12:40 14:40

*Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава.